



ОПШТИНСКАТА ЗГРАДА НА ХИРТ КАДЕ ШТО ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" ОСТВАРИ ПРИЕМ КАЈ ГРАДОНАЧАЛНИКОТ, ГОСПОДИНОТ WALTER BOECKER

# МАКЕДОНСКИОТ СИНДРОМ СЕ ПОБЕДУВА СО ОБЕДИНУВАЊЕ

Осврнувајќи се на процесот на македонското обединување господинот Букер ги поздравува и активностите на нашиот неделник и неговиот основач господинот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, кој по повод презентацијата и приемот на "Македонско сонце" специјално допатува од САД.

За 11-годишната работа на македонскиот светски неделник "Македонско сонце" пред присутните се обрати и Елизабета Андоновска, директорка на неделникот, која хронолошки ги прикажа најважните моменти од првиот број на неделникот до денес.

**М**акедонскиот светски неделник "Македонско сонце" предводен од директорката Елизабета Андоновска, основачот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, како и од Гоце Дуртаноски, дописник на неделникот од Европа, минатата недела имаа неколкудневен престој во Германија и во Кралството Холандија, проследен со бројни активности.

На 28 мај 2005 година тие приредија прием за претставниците на македонските клубови, црковни општини и асоцијации во Северна Рајна Вестфалија.

Делегација на "Македонско сонце" имаше прием кај градоначалникот на Хирт, господинот Walter Boecker (на македонски Валтер Букер), проследен со посебни почести, церемонии и признанија.

Пред околу шеесеттина претставници на Македонците од овој дел на Германија, приемот се одржа во општинската зграда на Хирт, каде што делегацијата на "Македонско сонце" оствари прием кај градоначалникот на Хирт, господинот Walter Boecker, на кој учество зеде и големиот пријател на Македонија и на македонскиот народ, поранешниот амбасадор на Германија во Македонија, господинот Ханс-Лотар Штепан.

Основачот на "Македонско сонце" господинот Атанасоски и градоначалникот Букер во свечен прием разменија подароци-сувенири со мотиви од историското наследство

на двете држави: Атанасоски подари реплика од теракотна чаша со симболот на вечноста на античките Македонци од Музејот на Македонија, а господинот Букер сувенир со мотиви од познатите утврдувања и замоци од средниот век, кои се наоѓаат во Хирт и во неговата непосредна близина.



**ГОСПОДИНОТ ЃОРЃИЈА-ЏОРЃ АТАНАСОСКИ И ПОРАНЕШНИОТ АМБАСАДОР НА ГЕРМАНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА ГОСПОДИНОТ ХАНС-ЛОТАР ШТЕПАН РАЗМЕНИЈА ПОДАРОЦИ-СУВЕНИРИ СО МОТИВИ ОД ИСТОРИСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ДВЕТЕ ДРЖАВИ**

Обраќање кон гостите имаше и поранешниот амбасадор на Сојузна Република Германија во Македонија господинот Ханс-Лотар Штепан, кој потсети на неговата книга "Македонскиот јазол", која неодамна излезе од печат на германски и на македонски јазик, посветена на вистината за Македонија.

Потоа пред присутните беше прикажан документарниот филм "Кој е Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски", биографска приказна за господинот Атанасоски по повод 35-годишниот престој во САД и одликувањето The Ellis Island Medal of Honor, кој пред неколку седмици нашиот основач го доби од американската држава за неговиот придонес во американското општество и во светот воопшто.

## МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗОЛ СЕ ОДМОТУВА

Низ звуците на "Одата на радоста" од Бетовен приемот беше отворен со творби од македонската поетеса Костадинка Коца Горѓевска. Сречно добредојде на присутните им посака градоначалникот

на Хирт, Walter Boecker, кој даде несебична поддршка за сите активности на Македонците во овој дел на Европа, ставајќи посебен акцент на МПЦО "Свети Димитриј Солунски", која постои повеќе од една деценија токму во градот Хирт.

Осврнувајќи се на процесот на македонското обединување, господинот Букер ги поздрави и активностите на нашиот неделник и неговиот основач господинот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, кој по повод презентацијата и приемот на "Македонско сонце" специјално допатува од САД.

Обраќање кон гостите имаше и поранешниот амбасадор на Сојузна Република Германија во Македонија, господинот Ханс-Лотар Штепан, кој потсети на неговата книга "Македонскиот јазол", која неодамна излезе од печат на германски и на македонски јазик, посветена на вистината за Македонија.

Потоа пред присутните беше прикажан документарниот филм "Кој е Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски", биографска приказна за господинот Атанасоски по повод 35-годишниот престој во САД и одликувањето The Ellis Island Medal of Honor, кој пред неколку седмици нашиот основач го доби од американската држава за неговиот придонес во американското општество и во светот воопшто.

За 11-годишната работа на македонскиот светски неделник "Македонско сонце" пред



**ОБРАЌАЊЕ НА ЃОРЃИЈА-ЏОРЃ АТАНАСОСКИ ПРЕД НАСОБРАНИТЕ МАКЕДОНЦИ ВО ГЕРМАНИЈА**



**ГОСПОДИНОТ ХАНС-ЛОТАР ШТЕПАН ЈА ИСКАЖА СВОЈАТА ВЉУБЕНОСТ ВО МАКЕДОНИЈА**



## "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" ВО ПОСЕТА НА ГЕРМА



ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ"

присутните се обрати и Елизабета Андоновска, директорка на неделникот, која хронолошки ги прикажа најважните моменти од првиот број

Џон Тодоровски, еден од основачите на компанијата. "Овој проект, помогнат од холандската Влада, базиран врз интересот на странците за

нас, за нашето културно и историско богатство и наследство е една гранка со која може да се излезе од економската криза во која сега се наоѓа Македонија", рече Тодоровски во текот на претставувањето на нашите капацитети и понуди.

Воедно, беше најавен и првиот авионски чартер лет со холандски туристи во Охрид, кој прв пат по 15 години повторно се враќа во овој древен антички и православен цивилизациски центар на Македонија.

ска медицина") и на Ристо Поповски: "Филип II Македонецот". Задржувајќи се на книгата за македонскиот крал Филип, господинот Поповски потсети на најважните моменти од делото на најголемиот маж кој го дала Македонија и Европа, обединувач и воен стратег.

Програмата заврши со доделување на Признанието од Светскиот македонски младински конгрес, како вонредна награда од организацијата на младите Македонци, за ус-



ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРЕД МАКЕДОНСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО ГЕРМАНИЈА

Во текот на презентацијата беа промовирани неколку книги на авторите Ангелина Маркус ("Македонски древни вредности", "Македонска крал-

пешната работа на неделникот во полето на заштитата и афирмацијата на македонскиот етнички, јазичен, културен, верски и државен идентитет, континуитет, наследство и простори, докажан за изминативе 11 години.

Господинот Атанасоски приреди свечен коктел за присутните, при што беа разменети и низа други прашања околу македонските состојби во нивните асоцијации.



АРХЕОЛОШКИОТ МУЗЕЈ ALLARD PIERSON ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО АМСТЕРДАМ

на неделникот до денес. Во рамките на презентацијата за "Македонско сонце" беше инаугурирана и работата на Редакцијата - дописништво за Европа, оддел со кој раководат господинот Гоце Дуртаноски и господинот Горан Пржевски.

### КУЛТУРНО И ИСТОРИСКО БОГАТСТВО

Во посебен прилог беше прикажана работата на холандската туристичка организација Macedon Tours - Follow the Sun, која пред присутните ја презентираше м-р



ГОСПОДИНОТ АТАНАСОСКИ И ГРАДОНАЧАЛНИКОТ БУКЕР ВО СВЕЧЕН ПРИЕМ РАЗМЕНИЈА ПОДАРОЦИ-СУВЕНИРИ

### ПОСЕТА НА АМСТЕРДАМ, ХОЛАНДИЈА

Во неделата на 29 мај 2005 година во Археолошкиот музеј Allard Pierson при Универзитетот во Амстердам се одржа предавање под наслов "Македонската Птоломејска династија". Предавањето беше во организација на недел-



никот "Македонско сонце", по повод посетата на господи-  
 нот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски  
 на Кралството Холандија.

Делегацијата на "Македон-  
 ско сонце" ја посети богатата  
 поставка на Музејот и оствари  
 средба со Претседател-  
 ството на Македонската за-

едница во Холандија. Особе-  
 но важно е да се напомене дека  
 токму во музејот Allard Per-  
 son се наоѓа моделот во кој се  
 лиеле штитовите на маке-  
 донската Птоломејска дина-  
 стија, која владееше со Египет  
 сè до 30 години пред Христа.

Двајцата организатори и

Пред околу шеесеттина претставници на Македонците  
 од овој дел на Германија приемот се одржа во општин-  
 ската зграда на Хирт каде што делегацијата на "Маке-  
 донско сонце" оствари прием кај градоначалникот, гос-  
 подинот Walter Boecker, на кој учество зеде и големиот  
 пријател на Македонија и на македонскиот народ, поранешниот  
 амбасадор на Германија во Македонија, гос-  
 подинот Ханс-Лотар Штепан.

Основачот на "Македонско сонце" господинот Атана-  
 соски и градоначалникот Букер во свечен прием разме-  
 нија подароци-сувенири со мотиви од историското на-  
 следство на двете држави: Атанасоски подари реплика  
 од теракотна чаша со симболот на вечноста на античките  
 Македонци од Музејот на Македонија, а господинот Бу-  
 кер сувенир со мотиви од познатите утврдувања и за-  
 моци од средниот век, кои се наоѓаат во Хирт и во него-  
 вата непосредна близина.



**ПРИЗНАНИЕТО ОД СММК КАКО ВОНРЕДНА НАГРАДА ОД  
 ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА МЛАДИТЕ МАКЕДОНЦИ ЗА УСПЕШНАТА РАБОТА  
 НА НЕДЕЛНИКОТ ЈА ПРИМИ ДИРЕКТОРКАТА НА "МАКЕДОНСКО  
 СОНЦЕ" ЕЛИЗАБЕТА АНДОНОВСКА**

излагачи на предавањето гос-  
 подинот Гоце Дуртаноски и  
 господинот Ѓорѓија-Џорџ Ата-  
 насоски зборуваа за хроно-  
 лошкиот развој, процут и рас-  
 пад на Птоломејската дина-  
 стија, како интегрален дел од  
 Македонската империја од

антиката. Предавањето беше  
 одржано на македонски и на  
 англиски јазик, кое прерасна  
 во жива дискусија и интерес  
 на присутните за македонска-  
 та цивилизација која, за жал,  
 погрешно е интерпретирана  
 во сегашните научни изданија.

Подготви: екипа на "Македонско сонце", базирана врз  
 извештај и илустрации на ЕЛИЗАБЕТА АНДОНОВСКА и ГОЦЕ  
 ДУРТАНОСКИ